



МАКСИМА ТУРС – СКОПЈЕ

Бул.Јане Сандански 82/1,ТЦ БИСЕР –локал 16

Тел: 070 254 791;075 359 006

maximatours@yahoo.com; www.maximatours.mk

YOTA VILA -ПАРГА

ВИЛА ЈОТА се наоѓа на самиот влез во Парга, на 300метри од градската плажа и 500метри од центарот. Вилата има сопствен паркинг, располага со двокреветни и трокреветистудија и четворокреветни апартаменти. Секое студио/апартамент е со балкон, комплет опремена кујна, ТВ, клима (со доплата 7евра на ден) и Wi-Fi, пешкири и постелнина се менува 2 до 3 пати во текот на престојот (зависно 7 или 9 ноќи), чистење секојдневно.

Студио бр.1 двокреветно студио со брачен кревет на високо приземје.

Студио бр.5 трикреветно студио со 3 единечни креветни на високо приземје.

Апартамент бр.2 и бр.4 - четворокреветни апартаменти со две соби, кујна со брачен кревет и спална со 2 единечни кревети на високо приземје.

Апартамент бр.8 четворокреветен апартамент со две соби, кујна со брачен кревет и спална со 2 единечни кревети на 1кат.

12% ПОПУСТ на цените во табелата за резервации во период од 22.01.2025 до 28.02.2025 (минимум уплата од 50% и доплата до 28.03.2025)

Термин	Ноќевања	1/2 СТД	1/3 СТД	1/4 АПП
31.05	7	240 €	270 €	320 €
07.06	7	280 €	300 €	380 €
14.06	7	330 €	350 €	450 €
21.06	7	410 €	430 €	500 €
28.06	9	530 €	550 €	690 €
07.07	9	590 €	610 €	790 €
16.07	9	650 €	690 €	850 €
25.07	9	650 €	690 €	850 €
03.08	9	650 €	690 €	850 €
12.08	9	650 €	690 €	850 €
21.08	9	610 €	650 €	770 €
30.08	7	430 €	460 €	560 €
06.09	7	380 €	400 €	490 €
13.09	7	300 €	320 €	360 €

20.09	7	220 €	240 €	270 €
-------	---	-------	-------	-------

НАПОМЕНИ:

- **ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛАТА СЕ ОДНЕСУВААТ ЗА НАЕМ (7 или 9 ноќи) НА СТУДИО / АПАРТМАН, согласно бројот на кревети.**
- Во студио / апартман е дозволено е сместување на лица согласно бројот на кревети. Над дозволениот број (во одредени капацитети) може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител.
- Термините во табелата се денови на започнување на аранжманот. Поаѓањето е на денот објавен во табелата, состанок на група во 01.00 часот, поаѓање во 01.30 часот спроти поранешен хотел Бристол на коцката. Агенцијата го задржува правото за промена на времето и местото на поаѓање. Ве молиме минимум 24 часа пред секое поаѓање да се информирате за потврда за времето и местото на поаѓање.
- Патничкото осигурување е **задолжително и НЕ е вклучено во цената.**
- Цените се изразени во евра, уплатата е исклучиво во денараска противвредност (**1евро=62мкд**).
- За уплата на две смени, одобруваме **10% попуст** на втората смена. Напомена: понудата важи на редовните цени.
- **Попустите НЕ може да се комбинираат помеѓу себе, на промотивните цени НЕ следува попуст, попуст за рано букирање и за две смени НЕ може да се комбинира.**
- **Организаторот на патувањето го задржува правото по пат на ultra first или last minute понуда да ги објави и продаде слободните капацитети по цени кои се разликуваат од оние кои се веќе објавени во ценовникот. Лицата кои го уплатиле аранжманот по редовен ценовник, немаат право на надомест на средства за разлика во цена.**
- Усни и телефонски резервации се невалидни и неважечки. Важечка е резервацијата со авансна уплата од 30% од вкупниот износ на аранжманот. Целосна доплата на аранжманот се врши најдоцна до 7 дена пред поаѓање.
- Сместување во собите е по 14.00 часот, а напуштање на истите е до 09.00 часот по локално време
- За хигиената во собите во текот на престојот се грижат самите клиенти. По завршувањето на Вашето летување должни сте да ја оставите собата во чиста состојба. Во случај на причинета материјална штета за време на престојот, корисникот на собата ја надоместува штетата на сопственикот на лице место.
- **Туристичката такса** се плаќа на лице место кај претставник на агенција или пак на сопствениците на објектите, истата **изнесува 2 евра на ден по студио/апартман.**
- Цените објавени во табелите се конечни, без скриени трошоци. Одлуката за доплата на клима-уред, интернет и слично, кај одредени сместувачки капацитети е на сопствениците на објектите, Т.А. НЕ може да гарантира стабилност, брзина или коректност на интернет врската во кој-било објект од целата понуда. Во цената на аранжманот каде што е вклучено користење на клима уред, сопственикот има право да реагира и да ја скрати оваа услуга доколку го оставате клима уредот вклучен додека сте надвор од собата.
- При отказ на резервација од страна на клиентот, од било каква причина, ќе бидат задржани манипулативни трошоци во фиксен износ од 620 денари.
- **Секој патник има обврска и е задолжен да води грижа за важноста на патните исправи и задолжително да обезбедите патничко-здравствено осигурување, недостаток на истите не е одговорност на вработените во т.а. и на самата агенција и поради кои НЕ можеа да се откаже аранжман или да се промени термин на резервацијата.**

Т.А. организира превоз со придружник на групата, до местото кое е најпогодно за застанување и паркирање на автобусите. Цена на превозот:

Доплата за превоз:

- Превоз за возрасен 70 евра / Еден правец 50 евра
- деца до 12години 50 евра / Еден правец 35 евра
- Дете до 2 години (без седиште) – бесплатно